

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 8 Год. XXIV 06 Септември 2021 година примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина

48-та седница

Совет на општина Василево

1. Решение за предлагање на член на Надзорниот одбор на Заедничкото Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“- Струмица -----2
2. Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ Прва Радост Василево.-----2
3. Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор ЈОУДГ Прва Радост Василево за прием на повеќе или помалку деца во група.-----3
4. Заклучок за давање согласност Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва Радост Василево за утврдување на комисија за прием на деца во ЈОУДГ Прва Радост Василево и утврдување на поблиски критериуми за прием на деца.-----3
5. Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва Радост Василево за утврдување на почетокот на и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Прва радост Василево.-----4
6. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2020-2021 година.---4
7. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ОО Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2021-2022 година.----4
8. Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала .-----5
9. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУДГ Прва Радост Василево за воспитна 2020-2021 година-----5
10. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ Прва Радост Василево за учебната 2021-2022 година.-----6
11. Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈПКД Турија Василево-----6
12. Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плкати за Локални избори 2021 година со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево.----- 7
13. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021-2022 година.-----8
14. Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Гоце Делчев Василево-----8

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево ” бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Решението за предлагање на член на Надзорниот одбор на Заедничкото Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“- Струмица

Се објавува Решението за предлагање на член на Надзорниот одбор на Заедничкото Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“- Струмица донесено на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1272/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

За предлагање на член на Надзорниот одбор на Заедничкото Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“- Струмица

1.За член на Надзорниот одбор на Заедничкото Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“- Струмица, Советот на Општина Василево го предлага

-Митко Јанев

2.Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1272/1
02.09.2021 година

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево ” бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ Прва Радост Василево

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ Прва Радост Василево донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр,08-1285/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 20 а и член 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на РМ ” бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/2019; 14/2020) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе

ОДЛУКА

За давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ Прва Радост Василево

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ Прва Радост Василево

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-1285/1
02.09.2021год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево ” бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучокот за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за прием на повеќе или помалку деца во група

Се објавува Заклучокот за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за прием на повеќе или помалку деца во група донесен на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1273/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Се објавува Заклучокот за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на комисија за прием на деца во ЈОУДГ Прва Радост Василево и утврдување на поблиски критериуми за прием на деца донесен на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр08-1274/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за прием на повеќе или помалку деца во група

1.Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за прием на повеќе или помалку деца во група .

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1273/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

В

а

ЗАКЛУЧОК

за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на комисија за прием на деца во ЈОУДГ Прва Радост Василево и утврдување на поблиски критериуми за прием на деца

1.Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на комисија за прием на деца во ЈОУДГ Прва Радост Василево и утврдување на поблиски критериуми за прием на деца .

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08.1274/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучокот за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на комисија за прием на деца во ЈОУДГ Прва Радост Василево и утврдување на поблиски критериуми за прием на деца

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучокот за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Прва Радост Василево

Се објавува Заклучокот за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Прва Радост Василево донесен на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1275/2
02.09.2021год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Прва Радост Василево

1.Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ Прва радост Василево за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Прва Радост Василево .

2.Овој Заклучок вле

ва во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1275/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2020-2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2020-2021 година донесен на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1276/2
02.09.2021год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево, бр. 12/20),

Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2020-2021 година

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишен извештај за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2020-2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1276/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2021-2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2021-2022 година донесен на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1277/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Годишна програма за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2021-2022 година

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишна програма за работа на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала за учебната 2021-2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1277/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево ” бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1278/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 20 а и член 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на РМ ” бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/2019; 14/2020) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе

ОДЛУКА

За давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала

Член 1

Се дава согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Атанас Нивичански Нова Маала

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-1278/1
02.09.2021 год

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево ” бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2020-2021 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2020-2021 година донесен на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08.-1279/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

В

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево„ бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2020-2021 година

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишен извештај за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за воспитна 2020-2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1279/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на

РМ" бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за учебната 2021/2022 година донесен на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1280/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 20 а и член 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ " бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/2019; 14/2020) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе

ОДЛУКА

За давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈПКД Турија Василево

Член 1

Се дава согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈПКД Турија Василево

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-1281/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за учебната 2021/2022 година

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ Прва радост Василево за учебната 2021/2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1280/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

о

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за Локални избори 2021 година со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево

Се објавува Одлуката за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за Локални избори 2021 година со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08.1282/2
02.09.2021 год

Општина Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈПКД Турија Василево

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈПКД Турија Василево донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1281/2
02.09.2021 год

Врз основа на член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020) а во согласност со член 78 од Изборниот законик („Службен весник на РМ бр.40/06,136,08,148,08,155,08,163/08,44/11,51/11,54/11,142/12,31/13,34/13,14/14,30/14,196/15,35/16,97/16,99/16,136/16,142/16,67/17,125/17,35/18,99/18,140/18,27/19, и „Службен весник на РСМ бр. 98/19; 146/19; 42/20; 72/2020; 160/20; 74/21, Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе

ОДЛУКА

За утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за Локални избори 2021 година со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево

1. Локации за поставување на изборните плакати

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат места на кои е дозволено да се истакнат плакати со обезбедени услови за сите организатори на изборната кампања учесници во изборите за Локални избори 2021 година.

Член 2

Локаци за поставување се следните:

- Во населено место Василево трафостаниците 2,3 и 4 ;
- Во населено место Градашорци на трафостаница 2;
- Во населено место Ангелци на трафостаница 2;
- Во населено место Едрениково на трафостаница 1;
- Во населено место пиперево на трафостаница 1 и 2 ;
- Во населено место Владевици на трафостаница 2;
- Во населено место Радичево на трафостаница 2;
- Во населено место Дукатино на трафостаница 2;
- Во населено место Доброшинци на трафостаница 1 и домот на културата;
- Во населено место нова Маала на домот на културата;
- Во населено место Чанаклија кај селската чешма;

Член 3

Изборни плакати можат да се истакнат на електричните столбови во населените места.

Не е дозволено поставување плакати на електричните кабли од електричните столбови ,како и на мостовите во населениите места каде ги има.

2.Нанин на доделување на локации за поставување на изборни плакати

Член 4

Утврдените локации наведени во член 2 од оваа одлука се без надоместок

Член 5

Општината ќе го изврши обележувањето на местата за поставување на секој подносител на листи поодделно.

Обележувањето ќе се изврши рамномерно за сите учесници во изборната кампања.

Член 6

Изборни плакати можат да се истакнуваат и на втембени или други приватни објекти со претходна согласност од сопственикот.

Член 7

Не се дозволува лепење на изборни плакати на културно-историски споменици ,дрвја во населените места во општина Василево.

Член 8

Уништувањето на изборните плакати или лепење плаката врз плаката на други на други организатори изборната кампања е забрането.

Член 9

Во колку организаторот на изборната кампања во рок на определен во член 8 став 2 од оваа одлука не го острани сметот ,тоа ќе го стори ЈПКД „Турија,Василево на сметка на организаторот на кампањата.

3.Казнени одредби

Член 10

Не придружувањето кон утврдените места и определените услови повлекува казна за сторен прекршок според казнените од изборниот законик.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување ,ќе се објави во Службен гласник на ОВ,како и ќе се истакне на јавните места во општина Василево.

Бр.08-1282/1.
02.09.2021год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021-2022 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021-2022 година донесен на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1283/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев

Марјан Јанев

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 31.08.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Годишна програма за работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021-2022 година

1.Со овој Заклучок се усвојува Годишна програма за работа на ООУ Гоце Делчев Василево за учебната 2021-2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1283/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст (“Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Гоце Делчев Василево

Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Гоце Делчев Василево донесена на редовната седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 31.08.2021 година.

Бр.08-1284/2
02.09.2021 год

Општина Василево
Градоначалник

Врз основа на член 20 а и член 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор (Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на РМ " брр27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.143/2019; 14/2020; 95/2020; 302/2020), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ" бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/2019; 14/2020) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 31.08.2021 година донесе

ОДЛУКА

За давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Гоце Делчев Василево

Член 1

Се дава согласност на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ Гоце Делчев Василево

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-1284/1
02.09.2021 год

Совет на Општина Василево
Претседател
Крсте Панев с.р

В
О